

Ова време е време да се биде или не!? Македонскиот претседател е свесен дека е распнат меѓу СДСМ и реизборот за шеф на државата, но времето ги гази сите негови планови, вклучувајќи ја и битката за ревитализација на опозиционата партија, која никако да се пронајде себеси.

Се гледа ли крајот на кариерата на Бранко Црвенковски? Одговорот на ова прашање е тежок. Тој сè уште ја поседува харизмата на еден лидер, кој зад себе оставил голема трага во СДСМ, но и во политичкиот мозаик.

Сепак, сега е сам. Ниту Никола Груевски може да го симне од фотелјата, ниту некој друг може да му парира, освен ако тој не се сопне. Црвенковски сам одлучува што ќе прави со својата политичка кариера.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, повторно се судри со владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ, надевајќи се дека ќе собере политички кајмак, кој не само што нему му недостасува, туку тоа е и најбаран производ за спас на СДСМ, кој потона со изборниот дебакл.

Воскреснувањето на судирот меѓу претседателот и Владата на РМ околу имињата на амбасадорите кои треба да ја претставуваат Македонија во странство, доаѓа во исклучително напнато политичко време, бидејќи со ЕУ заседава Франција, чиј претседател Николас Саркози не крие дека ја љуби Грција.

Истовремено се приближуваат и претседателските избори во САД, каде кандидатот на демократите Барак Обама кој, исто така, е многу близок со Атина е во предност во однос на кандидатот на републиканците. Тоа значи дека барем дома мора да пронајде мир, бидејќи мораме да имаме заеднички политички ставови во однос на проблемите кои ги оптоваруваат евроатлантските интеграциони процеси.

Но, така не мислат главните политички опоненти во Македонија. По одржувањето на предвремените парламентарни избори, шефот на македонската држава прв се дрзна да го "боцне" Груевски, кој и покрај тоа што ја обезбеди власта сепак ќе мора да внимава на потезите на Црвенковски.



ПОСЛЕДНАТА ЛЕТНА ЕКСКУРЗИЈА - БРАНКО БЕШЕ ГОСТИН НА ЦРНОГОРСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ФИЛИП ВУЈАНОВИЌ

ЗАГУБЕНО ВРЕМЕ

Зошто претседателот на РМ се одлучи за атак врз македонската Влада, иако тоа оди на штета на државните и на националните интереси?

Црвенковски е во временски цајтунг, од една страна се бори да го врати угледот на неговата партија СДСМ, а од друга страна се ближат претседателските избори. Затоа, доколку се разгледува тајмингот за одржување претседателски избори, тогаш можеби сè уште е рано да се отвора фронт против Владата на Никола Груевски. Меѓутоа, дипломатата е преголема. Ова време е време да се биде или не!? Македонскиот претседател е свесен дека е распнат меѓу СДСМ и реизборот за шеф на државата, но времето ги гази сите негови планови, вклучувајќи ја и битката за ревитализација на опозиционата партија, која никако да се пронајде себеси.

Дел од вината за состојбите кај социјалдемократите лежи во него, бидејќи тој постојано беше лидер во сенка и затоа партиските активности се сведоа на системот "рекла-казала". Тоа значи дека СДСМ загуби драгоцено време, кое не го искористи за сериозни внатрешни реформи.

Во меѓувреме Црвенковски не дозволи да биде "кокона" во македонската политика, напротив тој постојано беше активен и ги одмеруваше силите со сите, со своите сопартијци, но и со власта, која не успеа да го дистанцира и да ја минимизира неговата улога на претседател на РМ. Тој ја научил лекцијата од неговиот несреќен претходник, кој вечно беше шиканиран од ВМРО-ДПМНЕ и од другите. Но, тоа беше во времето на Љубчо Георгиевски, чија контроверзна државничка политика остави големи последици врз Македонија и врз другите политички субјекти. Георгиевски беше достоинствена закана за шефот на државата Бранко Црвенков-

еки. Ако тој беше АЛФА, тогаш поранешниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ беше неговата ОМЕГА. Сега тој нема со кого да војува..., но и во политичкото војување секогаш постои крај.

Дали се гледа крајот на политичката кариера на Бранко Црвенковски? Одговорот на ова прашање е тежок, бидејќи македонскиот претседател сè уште ја поседува харизмата која како дар му ја подарил Бог на еден лидер, кој зад себе оставил голема трага во СДСМ, но и во македонскиот политички мозаик.

Сепак, сега е сам. Ниту Никола Груевски може да го симне од фотелјата, ниту некој друг може да му парира, освен ако тој не се сопне. Црвенковски сам одлучува што ќе прави со својата политичка кариера. Доколку се фрли поглед на Балканот, освен тој, само уште Мило Гукановиќ, црногорскиот премиер, кој цели 18 години ротираше на функциите претседател-премиер, никој друг не остана на овие простори.

Можеби судбината им е иста, но сепак Црвенковски е Македонец, а Гукановиќ е Црногорец. Затоа битката со имињата на македонските амбасадори е минорна во однос на тоа што сака да се постигне со сопките на релација претседател-премиер.

СÈ ПАЃА ВО ВОДА

Правото да предлага имиња за кандидати за амбасадори е на страната на Владата на РМ, односно министерот за надворешни работи, но укажете ги потпишува претседателот. Поради овој политички, но и правен делбен биланс никнуваат многу проблеми, кои одат на штета на македонската национална државничка политика.

Во овој момент, правно гледано, ништо не е спорно, но практично работите стојат во место, иако пред неколку месеци инволвираните страни се договорија за излезот од корсокакот. Тоа

ЦРВЕНКОВСКИ НЕ ДОЗВОЛУВА ДА БИДЕ "КОКОНА" ВО МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИКА

значи дека договорот паѓа во вода, но дали притоа некој ќе ја понесе одговорноста што некој ја прекршил процедурата.

Енигмата нема да има брза разрешница, бидејќи сходно на карактерот на водење внатрешна политика кај нас постојат низа вакви примери, во кои ниту претседателот бил казнет, ниту министрите биле сменети заради лошо водената надворешна политика.

На ова поле во Република Македонија сè е разводнето, така што ниту еден спор немал некоја правна сатисфакција. А, што може да го очекува Бранко Црвенковски? Судбината го води во насока повторно да се кандидира за претседател на РМ, или помпезно да се повлече од функцијата, така што може лесно да се врати во СДСМ. Но, разрешницата на дилемата нема да зависи од него, туку и од противникот, кој сè уште калкулира со идните политички стратешки потези во Македонија.

Имено, неколкуте битки наменети за претседателските избори зависат од однесувањето на новиот коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ, која е значаен фактор во земјава. Идејата за предвремени претседателски и локални избори се алтернатива во битката против Црвенковски, но и не се сигурен "ас" во раваот дека ќе успее детронизирањето на претседателот од функцијата.

Исто така, паѓа во вода и идејата за промени во законската регулатива за

избор на претседател на РМ во Собранието, бидејќи тоа може да биде дочекано на нож. Меѓународната заедница смета дека во нашата земја треба да постои саморегулачки политички систем, кој ќе овозможи власта да биде контролирана од народот кој, пак, на непосредни избори го избира претседателот.

Тоа значи дека не постојат основни и демократски услови да се менуваат правилата за избор на претседател. Но, во земја каква што е нашава, со некултивиран демократски изборен систем, сè е можно, дури и изненадувања преку ноќ.

Дали во овој самрак може да биде проглотан сегашниот претседател на РМ, Бранко Црвенковски? Не! Идејата сè уште е на ниво на иницијатива, а како таква и шефот на државата ја разгледува. Според тоа, политичкото однесување на македонскиот претседател ќе зависи од моментните фактори, кои ќе ги диктираат условите на демократскиот пазар. Во Македонија тој пазар се развива.

Подготвен ли е Црвенковски да ја ризикува својата кариера и да прифати ново соочување со народот? До сега народот немал многу шанси да избира, а она што било избрано за претседател на Република Македонија никогаш достоино не се покажало. Нашата практика покажа дека претседателот на државата секогаш е изложен на опасноста да би-

Министерството за надворешни работи на Република Македонија соопшти дека е изненадено од одлуката на претседателот Бранко Црвенковски да не ја одобри постапката за акредитирање на Петар Јовановски и Пајо Авировиќ за вонредни и ополномоштени амбасадори во Индија, односно Израел, предлози кои Владата едногласно ги прифатила, а како такви тој немал никакви забелешки.

"МНР чувствува потреба да ја информира јавноста, а воедно и да го потсети господинот Црвенковски дека уште пред објавувањето на предлозите за поставување амбасадори во Њу Делхи и во Тел Авив, министерот Милошоски лично го информираше претседателот, при што од страна на шефот на државата не беа изнесени никакви забелешки за именувањето на двајцата професионални дипломати за амбасадори. Затоа, не можеме да ја разбереме ваквата реакција, особено што е противречна на заложбите за професионална дипломатија.

Амбасадорите Петар Јовановски и Пајо Авировиќ доаѓаат од редот на професионалните дипломати на МНР, со долгогодишно искуство, кое е од клучителна важност во моментите кога Македонија ја проширува својата дипломатска мрежа во Индија и во Израел", пишува во соопштението на МНР.

Од Кабинетот на претседателот велат дека доставиле писмо до министерот Милошоски во кое се објаснува дека е повредена процедурата за именување на кандидати за амбасадори. Согласно Законот за надворешни работи тоа мора да се изврши во консултација меѓу претседателот и шефот на дипломатијата.

Во случајов ваквата консултација изостанала, велат од кабинетот на претседателот, па иако Црвенковски нема забелешки за избраните кандидати, бара да се повтори процедурата, согласно законот, пред да ги одобри акредитациите на амбасадорите во Израел и во Индија.

де марионета на власта, а народот маша на власта и претседателот. Поради овие факти народот бил измамуван и разочаран во избраниот претседател. Но, и покрај сите демократски слабости сепак рамнотежата меѓу власта и шефот на државата мора да се задржи во ваквата форма. Кога постои гаранција, или чувар на куќата, секогаш имало некој развој, а не тоталитаризам.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помни
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот